

Билјана Ивановска

Звање: Доцент

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Ivanovska, Biljana (2014) A contrastive analysis on the meaning of some German adjectives compared to Macedonian . Journal of language for specific purposes. pp. 23-32. ISSN 2359 – 9103.		3
	Ivanovska, Biljana (2014) Linguistic units with the semantic feature “emotionality” from communicational and functional aspect in German language . Horizonti, 1. pp. 135-140. ISSN 1857-856X.		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2014) The I-perspective and the individual's inner world reflected in emotional vocabulary . Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 1&2. ISSN 1857-923X		2
	Ivanovska, Biljana (2014) Die Ich Perspektive und innere Welt des Menschen . Perspektivierung-Perspektivitaet (1). pp. 145-155. ISSN 1857-7622		2
	Даскаловска Н., Ивановска Б. : 2014) Форми на работа во наставата по странски јазици . Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 1 (1). pp. 258-263. ISSN 1857-9299		2
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени

	<p>Ивановска, Билјана и Даскаловска, Нина (2014). <i>Преглед на традиционалните модели за повратноста во македонскиот и германскиот јазик</i>. Годишен зборник на Филолошкиот факултет, УГД Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/11532/</p> <p>Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut and Ivanovska, Biljana (2014) <i>Теориско промислување на епистоларниот жанр</i>. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, V (5). pp. 87-96. ISSN 1857-7059 http://eprints.ugd.edu.mk/11500/</p> <p>Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka and Ivanovska, Biljana (2014) <i>Поетско-прозното творештво за деца на Фахри Каја</i>. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, V (5). pp. 97-101. ISSN 1857-7059 http://eprints.ugd.edu.mk/11501/</p> <p>Ivanovska, Biljana and Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2014) <i>Македонските преводни еквиваленти на глаголите во германскиот јазик што искажуваат психичка состојба</i>. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, V (5). pp. 137-143. ISSN 1857-7059 http://eprints.ugd.edu.mk/11502/</p> <p>Даскаловска, Нина и Ивановска, Билјана (2014). <i>Важноста на интеракцијата во наставата по странски јазици</i>. Годишен зборник на Филолошкиот факултет, УГД Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/11533/</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
14.	<p>Издаден учебник – 5 (пет) поени</p> <p>издадена скрипта – 2 (два) поени</p> <p>Конкретна активност</p> <p>B. Ivanovska. E-учебник: „Handbuch der deutschen Grammatik“. E- библиотека на УГД. Линк: http://e-lib.ugd.edu.mk/297</p> <p>Ivanovska, Biljana and Simone-Groszler, Astrid (2014) <i>Deutsch fuer Schratzen</i>. Editura MIRTON, Timisoara, Romania.</p>	<p>Поени</p> <p>10</p>
15.	<p>Извршување на функција</p> <p>– продекан – 3 (три) поени</p>	<p>Поени</p> <p>3</p>
		<p>Вкупно поени 30</p>